

# СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 90 год. LXVII

4 јули 2011, понеделник

Цената на овој број е 150 денари.

[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)



## СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2181. <b>Правилник</b> за начинот на пренос на одобрението за ставање во промет на ветеринарно-медицински препарат, содржината на документација и другите потребни податоци за пренос на одобрението(*).....	2	2185. <b>Решение</b> за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	9
2182. <b>Правилник</b> за формата и содржината на обрасците за поднесување на месечни и годишни извештаи за откупени, продадени и складирани количини за свежо овошје и зеленчук по видови, сорти и класи како и нивно потекло.....	4	2186. <b>Одлука</b> за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	9
2183. <b>Решение</b> за впишување на здружението на граѓани во Регистарот на Здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита.....	9	2187. <b>Правилник</b> за содржината, формата и начинот на издавање и одземање на легитимацијата на која е истакнат меѓународен знак за распознавање на цивилната заштита.....	10
2184. <b>Решение</b> за стапување во примена на востановен катастар на недвижности..	9	2188. <b>Објава</b> за просечна месечна плата по работник за месец јуни 2011 година.....	11
		<b>Огласен дел</b> .....	1-52

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,  
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО**

2181.

Врз основа на член 26 став (13) од Законот за ветеринарно-медицински препарати („Службен весник на Република Македонија” број 42/10), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

**П Р А В И Л Н И К****ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕНОС НА ОДОБРЕНИЕТО ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ВЕТЕРИНАРНО-МЕДИЦИНСКИ ПРЕПАРАТ, СОДРЖИНАТА НА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ДРУГИТЕ ПОТРЕБНИ ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕНОС НА ОДОБРЕНИЕТО(\*)****Член 1**

Со овој правилник се пропишува начинот на пренос на одобрението за ставање во промет на ветеринарно-медицински препарат, содржината на документацијата и другите потребни податоци за пренос на одобрението издадено во согласност со Законот за ветеринарно-медицински препарати и Правилникот за формата и содржината на образецот на барањето за издавање на одобрение за ставање во промет на ветеринарно-медицински препарат, како и општите и посебните услови кои треба да ги исполни ветеринарно-медицинскиот препарат за ставање во промет.

**Член 2**

(1) Поимите дефинирани со Законот за ветеринарно-медицински препарати се применуваат и во овој правилник.

(2) Поимите употребени во овој правилник го имаат следното значење:

1) „Пренос на одобрението за ставање во промет“ е постапка на менување на носителот на одобрението за ставање во промет издадено во согласност со Законот за ветеринарно-медицински препарати и Правилникот за формата и содржината на образецот на барањето за издавање на одобрение за ставање во промет на ветеринарно-медицински препарат, како и општите и посебните услови кои треба да ги исполни ветеринарно-медицинскиот препарат за ставање во промет, при што новиот носител не е претходниот носител на одобрението за ставање во промет.

2) „ЕМЕА“ е Европска Медицинска Агенција која е одговорна за усогласување на постојните научни потенцијали ставени на располагање на земјите членки на Европската Унија за евалуација, надзор и фармаколошка внимателност на медицинските препарати.

3) „Земја членка“ е секоја земја членка на Европската Унија.

**Член 3**

(1) За пренос на одобрението за ставање во промет на ветеринарно-медицински препарат, носителот на одобрението поднесува барање до Агенцијата за храна и ветеринарство придружено со документите наведени во Прилогот кој е составен дел на овој правилник.

(2) Барањето од став (1) на овој член се однесува на пренос на едно одобрение за ставање во промет на ветеринарно-медицински препарат.

**Член 4**

(1) Агенцијата за храна и ветеринарство ја спроведува постапката за пренос на одобрението за ставање во промет и одлучува во рок од 30 дена од денот на поднесување на барањето од член 3 став (1) на овој правилник, врз основа на мислење на Комисијата за ветеринарно-медицински препарати.

(2) Комисијата за ветеринарно-медицински препарати дава мислење по барањето од член 3 став (1) на овој правилник во рок од 20 дена од денот на поднесување на истото.

(3) Мислењето на Комисијата за ветеринарно-медицински препарати од став (2) на овој член може да биде негативно доколку:

- документите кои го придружуваат барањето не се комплетни,

- се докаже дека лицето на кое се врши пренос на одобрението за ставање во промет, не е регистрирано правно лице во Република Македонија, или

- не се исполнети условите од Законот за ветеринарно-медицински препарати.

(4) Во случај на позитивно мислење на Комисијата за ветеринарно-медицински препарати и без да е во спротивност со прописите од областа на ветеринарно-медицинските препарати, Агенцијата за храна и ветеринарство го одобрува преносот на одобрението за ставање во промет.

(5) Агенцијата за храна и ветеринарство го доставува одобрението за пренос на одобрението за ставање во промет до:

- носителот на одобрението за ставање во промет на ветеринарно-медицинскиот препарат, и

- лицето на кое се врши пренос на одобрението за ставање во промет на ветеринарно-медицинскиот препарат.

(6) Датумот на отпочнување на важноста на одобрението за пренос на ветеринарно-медицинскиот препарат го одредува Агенцијата за храна и ветеринарство врз основа на договорот склучен помеѓу носителот на одобрението и лицето на кое се врши пренос на одобрението за ставање во промет на ветеринарно-медицинскиот препарат.

(7) Преносот на одобрението за ставање во промет на ветеринарно-медицинскиот препарат не влијае на временските рокови на важност и обновување на одобрението за ставање во промет на ветеринарно-медицински препарат.

**Член 5**

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.13-2026/1  
22 јуни 2011 година  
Скопје

Министер,  
Љупчо Димовски, с.р.

## Прилог

## Документи кои се доставуваат во согласност со член 3 став (1)

1. Името на ветеринарно-медицинскиот препарат што подлежи на пренос на одобрението за ставање во промет, силината, фармацевтската дозирана форма, пакувањето, бројот на одобрение и датумот на одобрување.
2. Идентификација (име и адреса) на носителот на одобрението што е предмет на пренос и идентификација (име и адреса) на лицето на кое се врши пренос на одобрението.
3. Документ со кој се потврдува дека целосното и ажурирано досие на ветеринарно-медицинскиот препарат или копија од тоа досие е ставена на располагање или му е префрлена на лицето на кое му се одобрува преносот.
4. Без да е во спротивност со конечната одлука, документ на кој е наведен датумот на кој лицето на кое се врши пренос на одобрението може да ги преземе сите одговорности на носителот на одобрението за ставање во промет за односниот ветеринарно-медицинскиот препарат, од претходниот носител.
5. Лицето на кое се врши пренос на одобрението обезбедува документи со кои го докажува капацитетот да ги изврши сите одговорности на носител на одобрение за ставање во промет во согласност со Законот за ветеринарно-медицински препарати особено документ за идентификација на квалификуваното лице во смисла на член 54 од Законот за ветеринарно-медицински препарати заедно со кратка биографија и адреса, телефонски број и број на факс.
6. Збирниот извештај за особините на ветеринарно-медицинскиот препарат, примероци од надворешното и контактното пакување, како и упатството за употреба на кои е наведено името на лицето на кое се врши пренос на одобрението.
7. Изјава од производителот на ветеринарно-медицинскиот препарат дека преносот на одобрението за ставање во промет е одобрен од негова страна (доколку лицето на кое се врши пренос на одобрението е различно од производителот на ветеринарно-медицинскиот препарат).
8. Изјава од носителот на одобрението за ставање во промет на ветеринарно-медицинскиот препарат дека преносот на одобрението за ставање во промет е одобрен од негова страна.
9. Документ со кој се потврдува дека лицето на кое се врши пренос на одобрението е запишано во Централниот регистар на Република Македонија.
10. Доказ за уплата на трошоци.

Документите од точките 1, 2, 3 и 4 од овој Прилог треба да бидат заверени и потпишани од носителот на одобрението за ставање во промет и на лицето на кое се врши пренос на одобрението, а документот од точка 7 од овој Прилог треба да биде заверен и потпишан од производителот на ветеринарно-медицинскиот препарат.

---

\* Со овој правилник се врши усогласување со Регулативата (ЕЗ) бр. 2141/96 на Комисијата од 7 ноември 1996 година во врска со разгледувањето на барањето за пренос на одобрение за ставање во промет на медицински препарат што потпаѓа под опфатот на Регулатива (ЕЗ) бр. 2309/93 на Советот.

2182.

Врз основа на член 42 став (4) од Законот за квалитетот на земјоделските производи („Службен весник на Република Македонија“ бр.140/10, и 53/11) министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

**П Р А В И Л Н И К**  
**ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАСЦИТЕ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА МЕСЕЧНИ**  
**И ГОДИШНИ ИЗВЕШТАИ ЗА ОТКУПЕНИ, ПРОДАДЕНИ И СКЛАДИРАНИ КОЛИЧИНИ**  
**ЗА СВЕЖО ОВОШЈЕ И ЗЕЛЕНЧУК ПО ВИДОВИ, СОРТИ И КЛАСИ КАКО И**  
**НИВНО ПОТЕКЛО**

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на обрасците за поднесување месечни и годишни извештаи за откупени, продадени и складирани количини за свежо овошје и зеленчук по видови, сорти и класи како и нивно потекло кои ги доставуваат операторите со овошје и зеленчук.

Член 2

Месечниот извештај за откупени, продадени и складирани количини за свежо овошје и зеленчук се издава на образец во А4 формат во бела боја.

Формата и содржината на образецот од став 1 од овој член е дадена во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Годишниот извештај за откупени, продадени и складирани количини за свежо овошје и зеленчук се поднесува на образец во А4 формат во бела боја.

Формата и содржината на образецот од став 1 од овој член е дадена во Прилог 2 кој е составен дел од овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2014 година.

Бр. 11-4682/2  
21 јуни 2011 година  
Скопје

Министер,  
**Љупчо Димовски, с.р.**





## Прилог 2

## Основни податоци за операторот

<b>Основни податоци за операторот</b>
Назив на операторот
Адреса
Контакт
Број на регистрација
<b>Останати податоци</b>
Сопствена производство [t]
Доработувачки капацитет [m <sup>3</sup> ]
Ладилник [m <sup>3</sup> ]
Број на редовни кооперанти
Број на останати добавувачи
Главни пазари

Извештај за година  
 Назив на операторот  
 Адреса  
 Контакт  
 Број на регистрација

Потекло	Вид (сорта/хибрид)	Откупено			Продадено			Складирано								
		Екстра	I класа	II класа	Екстра	I класа	II класа	Екстра	I класа	II класа	Вкупно					
Држава	Локација															
	Јаболко															
	Цитруси															
	Киви															





**МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА  
ПОЛИТИКА**

2183.

Врз основа член 155 став 4 од Законот за социјална заштита („Службен весник на РМ“ бр.79/09), член 205 став 1 од Законот за општа управна постапка („Службен весник на РМ“ бр. 38/2005, 110/08) и член 6 од Правилникот за формата, содржината и начинот на водење на регистар на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита („Службен весник на РМ“ бр. 10/2005), министерот за труд и социјална политика, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА ВПИШУВАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ГРАЃАНИ  
ВО РЕГИСТАР НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ  
ОД ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА**

1. Барањето на Здружение на жени „Коло на српските сестри“ од Куманово, СЕ УВАЖУВА.

2. Здружение на жени „Коло на српските сестри“ со седиште во Куманово на ул. „Видоџ Смилевски Бато“ бр. 40 се впишува во Регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита, што се води при Министерството за труд и социјална политика.

3. Конечното решение за впишување од точка 2 на ова решение се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

4. Впишувањето на Здружение на жени „Коло на српските сестри“ со седиште во Куманово на ул. „Видоџ Смилевски Бато“ бр.40 ќе се изврши најдоцна пет дена од денот на објавувањето на Решението во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-3272/9-10  
1 јули 2011 година  
Скопје

Министер,  
**Цељаљ Бајрами, с.р.**

**АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ  
2184.**

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН  
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Стапува во примена востановениот катастар на недвижности за дел од катастарската општина Сопиште - Општина Сопиште.

Катастарот на недвижности ќе се применува од 10-тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиште за дел од КО Сопиште, востановен според Законот за премејер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр.34/72 и 13/78).

Бр. 09-8584/2  
30 јуни 2011 година  
Скопје

Директор,  
**Љупчо Георгиевски, с.р.**

2185.

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР  
НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА  
НЕДВИЖНОСТИ**

Се врши конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности за дел од катастарската општина Сопиште - Општина Сопиште.

Катастарот на недвижностите ќе се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за дел од КО Сопиште, востановен според Законот за премејер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр.34/72 и 13/78).

Бр. 09-8988/1  
30 јуни 2011 година  
Скопје

Директор,  
**Љупчо Георгиевски, с.р.**

**РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

2186.

Врз основа на член 22, алинеја 5 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/2011), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/2010 и 55/11), член 28 и 29 од Законот за данокот на додана вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 86/99, 08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009 и 133/2009), Законот за животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/05) и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или производство на нафтени деривати („Службен весник на РМ“ бр. 138/09 и 52/11), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 4.7.2011 година, донесе

**ОДЛУКА  
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА  
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ  
СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА**

Член 1

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 38,297
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 39,588
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 39,201
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 38,693
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 32,950

Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што:

А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини - ЕУРОСУПЕР БС - 95 - ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит до 71,00 до 73,00
б) Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит до 63,00
в) Масло за горење - екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	ден/лит до 54,00
г) Мазут - М-1 НС	ден/кг до 40,403

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од потточката "г" и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
ЕУРОСУПЕР БС - 95	70,50	70,00	69,50
ЕУРОСУПЕР БС - 98	72,50	72,00	71,50
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	62,50	62,00	61,50
ЕЛ-1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	53,50	53,00	52,50

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот М-1 НС, вajat франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

### Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

а) Моторни бензини - ЕУРОСУПЕР БС - 95 - ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит до 0,080 до 0,080
б) Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит до 0,030
в) Масло за горење - екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	ден/лит до 0,040
г) Мазут - М-1 НС	ден/кг до 0,050

### Член 4

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа:

а) Моторни бензини - ЕУРОСУПЕР БС - 95 - ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит до 0,390 до 0,390
б) Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит до 0,100
в) Масло за горење - екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	ден/лит до 0,100
г) Мазут - М-1 НС	ден/кг до 0,740

### Член 5

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини - ЕУРОСУПЕР БС - 95 - ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит до 17,702 до 18,106
б) Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит до 10,359
в) Масло за горење - екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	ден/лит до 3,230
г) Мазут - М-1 НС до	ден/кг 0,100

### Член 6

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	Ед. мерка	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕЛ 1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М-1 НС	ден/кг	0,400	0,400	0,400	0,400

### Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00,01 часот на 5.7.2011 година и истата ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.

Бр. 02-905/1  
4 јули 2011 година  
Скопје

Претседател,  
Димитар Петров, с.р.

### ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ 2187.

Врз основа на член 113 став 4 од Законот за заштита и спасување („Службен весник на Република Македонија“ бр.36/04, 49/04, 86/08, 124/10 и 18/11), директорот на Дирекцијата за заштита и спасување, донесе

### П РА В И Л Н И К ЗА СОДРЖИНАТА, ФОРМАТА И НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА КОЈА Е ИСТАКНАТ МЕГУНАРОДЕН ЗНАК ЗА РАСПОЗНАВАЊЕ НА ЦИВИЛНАТА ЗАШТИТА

### Член 1

Со овој правилник се пропишува содржината, формата и начинот на издавање и одземање на легитимацијата на која е истакнат меѓународниот знак за распознавање на цивилната заштита (во натамошниот текст: легитимацијата).

## Член 2

(1) Легитимацијата која се издава од страна на Дирекцијата за заштита и спасување се печати на образец на хартија во бела боја со димензии 80mm x 110 mm и е заштитен со просирна пластична фолија.

(2) На врвот на предната страна на образецот на легитимацијата е отпечатен меѓународниот знак за распознавање на цивилната заштита: рамнокрак син триаголник на портокалова кружна основа со дијаметар од 11 mm. Под знакот е отпечатен текстот: „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“, „ЦИВИЛНА ЗАШТИТА“, „Припадник на цивилната заштита“. Во средината е отпечатен текстот „ЛЕГИТИМАЦИЈА“, а под него има место за фотографија со димензии 25 mm x 30 mm, со печат на Дирекцијата за заштита и спасување. Под местото за фотографија се впишуваат податоците за: името и презимето на носителот на легитимацијата, потпис на директорот на Дирекцијата за заштита и спасување и место за печат.

(3) На дното на предната страна е отпечатен текстот: „Носителот на оваа легитимација е заштитен со Женевските конвенции и дополнителните Протоколи на Женевските конвенции“.

(4) На врвот на задната страна на образецот централно е отпечатен грбот на Република Македонија во рамностран квадрат со страна 12 mm и податоци за: адреса на живеалиштето, крвната група и резус фактор на носителот на легитимацијата, регистерски број и датум на издавање на легитимацијата и потпис на овластеното лице.

(5) Образецот на легитимацијата е даден во Прилог број 1 (предна страна) и Прилог број 2 (задна страна), кои се составен дел на овој правилник.

## Член 3

(1) Одземањето на легитимацијата може да биде привремено или трајно.

(2) Привремено одземање се врши во случај на:

- подолготрајна спреченост на носителот на легитимацијата да учествува во заштитата и спасувањето во Република Македонија од оправдани причини, најавени и потврдени во Дирекцијата за заштита и спасување и
- во случај на суспендирање на носителот на легитимацијата и трае се додека трае причината за суспендирањето.

(3) Трајно одземање се врши во случај на престанување на својството носител на легитимацијата.

(4) Носителот на легитимацијата, истата најдоцна до три дена од настанувањето на причина за привремено или трајно одземање ја враќа на Дирекцијата за заштита и спасување-Скопје, за што се составува службена белешка.

## Член 4

(1) Во случај на губење на легитимацијата или ако на друг начин носителот остане без неа, најдоцна до 24 часа го известува директорот на Дирекцијата за заштита и спасување за времето, местото и околностите под кои е изгубена или на друг начин исчезната легитимацијата.

(2) Во случаите од став 1 на овој член се издава нова легитимација.

## Член 5

Легитимацијата се заменува со нова кога заради дотраеност и оштетување ќе стане неупотреблива и кога има промена на личните податоци на носителот на легитимацијата.

## Член 6

(1) Легитимацијата што трајно се одзема или се заменува, се поништува.

(2) Поништувањето на легитимацијата се врши од страна на тричлена комисија, формирана од страна на директорот на Дирекцијата за заштита и спасување од редот на вработените во Дирекцијата за заштита и спасување.


## Член 7

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-2266/3  
30 јуни 2011 година  
Скопје

Директор на Дирекцијата  
за заштита и спасување,  
**Шабан Салиу**, с.р.

## Прилог 1



**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**  
- Цивилна заштита -  
Припадник на цивилната заштита

**ЛЕГИТИМАЦИЈА**

(фотографија)  
2,4 x 3 cm

\_\_\_\_\_


(Име)

\_\_\_\_\_

(Презиме)

Носителот на оваа легитимација е заштитен со Женевските конвенции и дополнителните Протоколи на Женевските конвенции.

## Прилог 2



\_\_\_\_\_

(Адреса на живеење)

\_\_\_\_\_

(Крвна група)                      (резус фактор)

Регистерски број

\_\_\_\_\_

(Датум на издавање на легитимацијата)

\_\_\_\_\_

(потпис на овластено лице)

## МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

## 2188.

Врз основа на член 5 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09 и 97/10), Министерството за труд и социјална политика

## ОБЈАВУВА

Просечната месечна плата по работник за месец јуни 2011 година не може да изнесува помалку од утврдената на ниво на оддел и тоа:

Оддел	Назив на одделот	Износ
01.	Растително и животинско производство, лов и услужни дејности поврзани со нив	9.120
02.	Шумарство и искористување на шуми	13.585
03.	Рибарство и аквакултура	8.713
05.	Вадење на јаглен и лигнит	16.303
07.	Вадење на руди на метал	17.662
08.	Вадење на други руди и камен	15.233
09.	Помошни услужни дејности во рударството	9.060
10.	Производство на прехранбени производи	11.526
11.	Производство на пијалаци	18.081
12.	Производство на тутунски производи	10.281
13.	Производство на текстил	6.927
14.	Производство на облека	7.512
15.	Производство на кожа и слични производи од кожа	6.152
16.	Преработка на дрво, производи од дрво и плута, освен мебел, производство на предмети од слама и плетарски материјал	8.179

17.	Производство на хартија и производи од хартија	11.621
18.	Печатење и репродукција на снимени медиуми (записи)	12.145
19.	Производство на кокс и рафинирани нафтени производи	25.127
20.	Производство на хемикалии и хемиски производи	15.382
21.	Производство на основни фармацевтски производи и фармацевтски препарати	27.565
22.	Производство на производи од гума и производи од пластични маси	8.159
23.	Производство на други неметални минерални производи	16.097
24.	Производство на метали	14.667
25.	Производство на фабрикувани метални производи, освен машини и опрема	11.392
26.	Производство на компјутерски, електронски и оптички производи	16.832
27.	Производство на електрична опрема	9.600
28.	Производство на машини и уреди, неспомнати на друго место	9.391
29.	Производство на моторни возила, приколки и полуприколки	15.825
30.	Производство на останата опрема за транспорт	19.920
31.	Производство на мебел	8.632
32.	Останата производствена индустрија	11.428
33.	Поправка и инсталирање на машини и опрема	22.825
35.	Снабдување со електрична енергија, гас, параа и климатизација	26.429
36.	Собирање, обработка и снабдување со вода	14.189
37.	Отстранување на отпадни води	10.576
38.	Дејност за собирање, обработка и отстранување на отпад, обновување на материјали	13.412
41.	Изградба на згради	9.307
42.	Нискоградба	12.508
43.	Специјализирани градежни дејности	12.509
45.	Трговија на големо и на мало со моторни возила и мотоцикли и поправка на моторни возила и мотоцикли	15.683
46.	Трговија на големо, освен трговија со моторни возила и мотоцикли	16.940
47.	Трговија на мало, освен трговија со моторни возила и мотоцикли	11.708
49.	Копнен транспорт и цеговоден транспорт	13.328
51.	Воздухопловен транспорт	39.718
52.	Складирање и помошни дејности во превозот	20.241
53.	Поштенски и курирски дејности	16.649
55.	Објекти за сместување	11.958
56.	Дејности за подготовка на оброци и служење на храна	9.013
58.	Издавачка дејност	19.871
59.	Филмска дејност, продукција на видео и телевизиска програма и дејности на снимање на звучни записи и музичко издаваштво	9.502
60.	Емитирање на програма	15.201

61.	Телекомуникации	32.258
62.	Компјутерско програмирање, консултантски и сродни дејности	25.142
63.	Информативни услужни дејности	22.191
64.	Финансиско-услужни дејности, освен осигурување и пензиски фондови	26.866
65.	Осигурување, реосигурување и пензиски фондови, освен задолжително социјално осигурување	27.215
66.	Помошни дејности кај финансиските услуги и дејностите во осигурувањето	31.402
68.	Дејности во врска со недвижен имот	17.590
69.	Правни и сметководствени дејности	23.657
70.	Управувачки дејности; со совртување во врска со управувањето	15.607
71.	Архитектонски дејности и инженерство; техничко испитување и анализа	16.521
72.	Научно истражување и развој	19.030
73.	Маркетинг (реклама и пропаганда) и истражување на пазарот	23.798
74.	Останати стручни, научни и технички дејности	17.423
75.	Ветеринарни дејности	11.937
77.	Дејности на изнајмување и давање под закуп (лизинг)	14.425
78.	Дејности на вработување	12.654
79.	Туристички агенции, организатори на патувања (туроператори) и останати резервациски услуги како и дејностите поврзани со нив	12.823
80.	Заштитни и истражни дејности	8.658
81.	Услуги поврзани со одржување на згради и дејности на уредување и одржување на животната средина и природата	10.483
82.	Канцелариско-административни и помошни дејности и деловно-помошни дејности	18.538
84.	Јавна управа и одбрана; задолжително социјално осигурување	18.123
85.	Образование	15.632
86.	Дејности за здравствена заштита	17.110
87.	Дејности на социјалната заштита со сместување	12.620
88.	Дејности на социјалната заштита без сместување	11.798
90.	Креативни, уметнички и забавни дејности	15.408
91.	Библиотеки, архиви, музеи и останати културни дејности	13.816
92.	Дејности на коцкање и обложување	12.556
93.	Спортски, забавни и рекреативни дејности	16.008
94.	Дејности на организации врз база на зачленување	21.208
95.	Поправка на компјутери и предмети за лична употреба и за домаќинства	18.988
96.	Други лични услужни дејности	11.874

Месечно даночно ослободување 7.316.

Министер,  
Целџаљ Бајрами, с.р.



www.slvesnik.com.mk  
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје  
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски факс 51.  
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.  
Телефон: +389-2-55 12 400.  
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2011 година изнесува 10.100,00 денари.  
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации: 15 дена.  
Жиро-сметка: 30000000188798.  
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2011090